

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица објавува:

## ЈАВЕН ПОВИК

### за дотација за тренери во спортските клубови

Со овој Јавен Повик се предвидува финансиска поддршка за најмногу 10 (десет) тренери во спортските здруженија и други правни лица во областа на спорот кои делуваат на територијата на Општина Струмица. Финансиската поддршка трае до крајот на тековната 2022-та година.

Финансиската поддршка е обезбедена во рамките на Буџетот на општина Струмица за 2022 година, во програмата за спорт (ЛО).

Право на учество имаат спортските здруженија и други правни лица во областа на СПОРТОТ од Општина Струмица кои настапуваат во организиран систем на натпреварување (првенство), и тоа:

- Фудбал: Прва лига, втора лига\*
- Кошарка: Прва лига, втора лига и младински категории\*
- Одбојка: Прва лига, втора лига\*
- Ракомет: Прва лига\*
- Останати спортови: Прва лига, втора лига\*

\* Кои настапуваат во организиран систем на натпреварување (првенство)

#### ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

За спортските здруженија и други правни лица:

1. Клубот да е формиран на територијата на Општина Струмица (клубот доставува тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија)
2. Решение за вршење на дејност спорт од Агенција за млади и спорт
3. Потврда од соодветната федерација или сојуз за докажување на рангот на натпреварување. (1ва, 2-ра лига, младинска лига и тн)

За тренерите во спортските здруженија и други правни лица:

1. Тренерот кој аплицира да е невработен (потврда од АВРМ дека не е во работен однос)
2. Фотокопија од лична карта
3. Потврда за завршено образование
4. Приложена лиценца за работа од соодветната федерација (доколку ја има)
5. CV - Биографија

#### Рок и начин на доставување на пријавите

Крајниот рок за поднесување на пријавите е 18.08.2022 година (Четврток) до 16 часот. Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта или лично на адреса:

Општина Струмица  
Ул., „Сандо Масев“ Бр.1  
2400, Струмица  
или во архива на Општина Струмица

На пликот треба да стои ИМЕ И ПРЕЗИМЕ „НЕ ОТВАРАЈ“ со назнака за LO (СПОРТ – ТРЕНЕР 2022)

**Напомена:** Пријавите со непотполна документација или пристигнати по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат.

ОПШТИНА СТРУМИЦА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
КОСТАДИН КОСТАДИНОВ